

ПОТВРДА ЗА ИМОТНА СОСТОЈБА

Институција што го издава документот: Агенција за катастар на недвижности

Опис на документот: Доколку сакате да извадите Потврда дека лицето не е запишано како носител на правото во катастарот на недвижностите (Потврда за имотна состојба), потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста

Потребна документација:

- Барање во писмена форма;
- уплатница со платен надоместок за услугата од **450,00** денари (за територијата на Република Македонија) на следната сметка(образец ПП 50):

Назив и седиште на примач: Буџет на РМ, Агенција за катастар на недвижности

Банка на примач: Народна банка на РМ

Трансакциска сметка: 100000000063095

Износ: 450,00 денари

Уплатна сметка: 2100100450 787 11

Приходна шифра и програма: 72416620

Цел на дознака: Потврда за имотна состојба



(Можност и за безготовинско плаќање)

Прилог бр. 16

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

Уплата за барањето може да се изврши на самиот шалтер доколку поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ
Агенција за катастар на недвижности - 10000000063095
Банка на примачот: НБРМ
Сметка на буџетски корисник 210010045078711
Приходна шифра и програма 724166-20

Приемен штембил

Б А Р А Њ Е
за издавање на податоци од ГКИС
КО _____

Од _____,
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште) (телефон) (е-пошта)

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Извод од катастарски план за КП бр. _____ КО _____
2. Извод од катастарски план со координати за КП бр. _____ КО _____
3. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за КП бр. _____,
КО _____
4. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за КП бр. _____, број на зграда
_____, влез _____, кат _____, посебен дел од зграда (стан/деловна просторија) _____ КО

5. Координати на точка од геодетската референтна мрежа бр. _____
6. Координати на детални точки _____
7. Фотокопија од етажна скица _____
8. Уверение за канцелариска идентификација за КП бр. _____ од КЗ/КН,
КО _____
9. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН
10. Список на индикации за КП бр. _____ КО _____
11. Други податоци: _____

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

(име, презиме и потпис)